

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува
Повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална
ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми
за академската 2017/2018 година**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2017/2018 година во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Работни задачи на стручното лице:

- Да подготви финален дизајн на активности за професионална ориентација и кариерно планирање;
- Да спроведува активности за професионална ориентација и кариерно планирање;
- Да спроведе проценка и тестирање за професионална ориентација и кариерно планирање на учесниците;
- Да одржува индивидуални средби за професионална ориентација и кариерно планирање со учесниците;
- Да подготви и дистрибуира материјали за секој учесник;
- Да ги дистрибуира користените наставни материјали, резултатите од спроведените тестови и нивни примероци, како и кариерните планови на учесниците.

Селектираното лице кое ќе ги спроведе активностите за професионална ориентација и кариерно планирање на матурантите ќе склучи договор за авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој ќе се регулираат договорените работни задачи и висината на авторскиот надоместок.

Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат завршено соодветно образование;
- Да имаат работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно планирање;
- Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и методологија на работа.

Документи за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

- Документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование;
- Кратка биографија која ќе го содржи работното искуство на кандидатите во врска со спроведени активности за професионална ориентација и кариерно планирање;
- Листа на ангажмани поврзани со професионална ориентација и кариерно планирање;
- Предлог дизајн на активности во процесот на професионална ориентација и кариерно планирање.

Начин на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk , со назнака *за пријавување за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање*.

Рок за пријавување

Пријавувањето за повикот за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2017/2018 година е најдоцна до **11 февруари 2018 година**.

Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Извршниот Одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во февруари 2018.

Критериуми при процесот на селекција на кандидати се:

- Исполнување на условите за пријавување;
- Работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно планирање;
- Квалитетот на предлог дизајнот на активности;
- Квалитетот на доставени документи.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.